

## ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **12259/2022**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Државна видеолотарија на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **бул. Киро Глигоров бр. 2, кат 2, Премиум бизнис центар**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Драган Велков**, адреса на е-пошта: **[dragan.velkov@videolottery.mk](mailto:dragan.velkov@videolottery.mk)** телефон/факс: **+389 2 55 11 690/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Друго**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Набавка услуги за стручни технички надзор при монтажа на инклузивни детски реквизити за рекреативни забавни парка**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **385.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Консултантски услуги **Не**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Скопје**

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Електронски каталог: **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Набавка на услуги за стручни технички надзор при монтажа на инклузивни детски реквизити за најмногу 7(седум) рекреативни забавни парка согласно описот даден во техничка спецификација**

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
45000000-7	Градежни работи

П.9) Делива набавка **Не**

П.10) Рамковна спогодба: **Да**

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи **Не**

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба

Период во години: **24**

П.11) Алтернативни понуди **Не**

П.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **24**

П.13) Претходна проверка на пазарот? **Не**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најдобар однос помеѓу цената и квалитетот**

Критериуми	Бодови	Начин на распределба на бодовите(образложение)
Цена	70	
Квалитет - потврди за реализирани договори од иста или слична природа како предметот на набавката издадени од корисниците на услугите договорни органи или економски оператори во последните 3 години	30	<b>За секоја потврда за реализирани договори од иста или слична природа како предметот на набавката издадена од корисници на услугите договорни органи или економски оператори во последните 3 години, се добива по 6(шест) бода, при што најмногу бодови (30 бода) ќе добие понудата која има 5 или повеќе потврди</b>

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

### ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.1.6) Посета на локација/Преглед на придружна документација: **Не**

#### IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
  - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
  - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
  - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
  - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
  - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
  - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **дејност поврзана со предметот на набавка**

### **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **09.08.2022 година во 09:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **03.08.2022 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: **05.08.2022 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **60** дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите  
**09.08.2022 година во 09:00 часот**, место: **бул. Киро Глигоров бр. 2, објект ПРЕМИУМ Бизнис центар кат 2, Скопје**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **21.07.2022** година

### **ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

### **ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

### **ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

### **ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**

Известувања за склучен договор

Известувања за измена за склучен договор:

## **ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАГА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА**

- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТЗ опрема/производи и останати поврзани стоки/услуги

## **ДЕЛ XI: КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

- Стојан Стојкоски

- Александра Трајковска

- Драган Велков

## **ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ**

